

Оние кои се "омрсија" од коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ бараат нов бунар за да пијат вода, додека обичното членство, кое веќе беше разочарано од функционирањето на поранешната матица - СДСМ, се одлучи за нова политичка авантура.

Меѓутоа, авантурата премногу брзо се претвори во илузија, во која живееја само цареви и палјачовци.

Тие уште на првата наплатна рампа се скараа за пиететот власт или опозиција. Пред одржувањето на предвремените парламентарни избори некрунисаното лидерство се скара, а тоа

покажа дека очигледно НСДП е партија за една употреба.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



САМО ГОРАН МИСОВСКИ МУ ОСТАНА ВЕРЕН НА ЛИДЕРОТ

**С**е распаѓа ли НСДП или "нивата" се чисти од коровот? Одговорот на ова дволично прашање е близу до реалноста, а таа е црна.

Партијата на Тито Петковски сè повеќе тоне во заборав, бидејќи лидерот ги "издрибла" сите кои му веруваа дека сака да биде фиданка меѓу социјал-демократите во Република Македонија.

Но, всушност Петковски ги употреби како пелена за една употреба. Поради тоа, во овој момент НСДП ниту е на земја, а веруваме ниту на небото. Таа се подели на неколку крила, првото го водат сè уште актуелните министри во заминување Вера Рафајловска и Лазар Еленовски, потоа и Веле Митаноски, и на крајот на краиштата, Живко Јанкуловски кој, заедно со Благоја Марковски, ќе прави нова партија.

Тоа значи дека во НСДП сè е "округло, па на коше", односно оние кои се "омрсија" од коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ бараат нов бунар за да пијат вода, додека обичното членство, кое веќе беше разочарано од функционирањето на поранешната матица - СДСМ, се одлучи за нова политичка авантура.

Меѓутоа, авантурата премногу брзо се претвори во илузија, во која живееја само цареви и палјачовци. Тие уште на првата наплатна рампа се скараа за пиететот власт или опозиција. Пред одржувањето на предвремените парламентарни избори некрунисаното лидерство се скара, а тоа покажа дека очигледно НСДП е партија за една употреба. Но, за чија употреба беше осно-

вана НСДП? Кој ги жртвуваше сопартијците? По сè изгледа дека идејниот творец на овој политички субјект во Република Македонија бил над Тито Петковски, кој во меѓувреме го врати стариот долг, а бидејќи "бракот" со ВМРО-ДПМНЕ официјално беше растурен, единствен излез за продолжување на кариерата на лидерот е враќање во старото јато, кое со ширум отворени раце го прифати неговото доаѓање во редовите на опозицијата.

Но, дали Тито беше власт или опозиција? Тој цело време го застапуваше политичкиот курс на опозициониот СДСМ, кој го искористи "стариот волк" за да ја симне ВМРО-ДПМНЕ од власта. Меѓутоа, задачата не беше исполнета, така што политичкиот камбек не е изненадување.

## ПРИМЕР ОД МИНАТОТО

Кокетирањето на Петковски ги налути минорните политички фигури, како што се, Вера Рафајловска, Веле Митановски и други. Бунтот во т.н. дом на ексленови на СДСМ и ексфинансиери на партијата од "Бихачка" е природна последица на уште понеприродниот "брак" со владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ.

Синдромот на некогаш познатата Демократска алтернатива го уништи партиското тело на НСДП. Во овој момент, во услови на тотален партиски хаос, никој не знае колку членство има и кој ги контролира штабовите низ градовите во државава.

Распаѓањето на НСДП почна уште на почетокот од функционирањето на коалиционата Влада со ВМРО-ДПМНЕ. Тогаш партијата сметаше дека е некој значителен и влијателен политички фактор и затоа мислеше да го уценува "џинот", но по првичната еуфорија се стабилизираа односите во поранешната Влада.

**Дали Тито Петковски беше власт или опозиција? Тој цело време го застапуваше политичкиот курс на опозициониот СДСМ, кој "стариот волк" го искористи за да ја симне ВМРО - ДПМНЕ од власта. Меѓутоа, задачата не беше исполнета, така што политичкиот камбек не е изненадување.**

Што всушност направија министрите на НСДП за Република Македонија? Во 18-месечното дружење министрите во оставка Рафајловска и Еленовски и вице-премиерот Јанкуловски беа само бледи фигури-венерис, кои во јавноста создаваа имиџ без покритие. Таквиот впечаток ги следи и денес, кој однатре ја уништи партијата.

Да се потсетиме на периодот од пред 2000 година, по излегувањето од власта Демократска алтернатива се распадна на неколку групации и крила, Чедо Петров и Наталија Марковиќ-Димова ја формираа Нова Демократија, Љупчо Анушев стана независен пратеник, додека Радомир Карангелески и Саво Кли-

# ОТКАКО ПЕТКОВСКИ И ДРУГИТЕ СЕ "ОМРСИЈА" ЛЕСНО Е ДА СЕ ФАЌА МАГЛА

мовски го создадоа Демократски центар. Дали некој се сеќава на овие човек-партии?

Истата опасност е исправена и пред отпишаните од НСДП - Лазар Еленовски, Вера Рафајловска, Веле Митановски, Благоја Марковски, Живко Јанкуловски и други.

## СЛАБОСТИТЕ СЕ КАЈ ДРУГИТЕ

Во новата епизода од екранизираната политичка династија на НСДП ќе играат вицепремиерот Живко Јанкуловски, Ванчо Чабуковски и Благоја Марковски, членови на потесното партиско раководство на НСДП. Тие и официјално го напуштија бродот кој тоне

Што всушност направија министрите на НСДП за Република Македонија? Во 18-месечното дружење министрите во оставка Рафајловска и Еленовски, како и вицепремиерот Јанкуловски беа само бледи фигури-венерис, кои во јавноста создаваа имиџ без покривие. Таквиот впечаток ги следи и денес, кој одвнатре ја уништи партијата.

повеќе месеци. Според нив, оваа групација оформила нов Иницијативен одбор за создавање нова партија, кој наводно бил поддржан од поголем број општински организации. Новата партија би била со модерна, европска, социјална демократска опција.



НА КОНГРЕСОТ СИТЕ БЕА ЗАЕДНО, А СЕГА... ТИТО ПЕТКОВСКИ, БЛАГОЈ ЗАШОВ, ВЕЛЕ МИТАНОСКИ

"Единствен начин за задржување на членството е оставка на претседателот и на раководството на НСДП. Со оглед дека Тито Петковски не прифати и реши за нивната одговорност да решава Централниот одбор, ние решивме да го згрижиме членството и своите политички идеи и да ги спроведеме преку нов политички субјект", изјави Јанкуловски.

Пред него, министрите Лазар Еленовски и Вера Рафајловска и поранешниот пратеник Веле Митановски најавија дека ќе формираат партија. Тоа и го сторија, новата Социјалдемократска унија (СДУ) воскресна. Но, со колкав век на траење ќе биде?

Нивниот довршен сопартиец Благоја Марковски, кој се одлучи да соработува со Живко Јанкуловски, не мо-

жеше да објасни во што се разликуваат ставовите со групата на Еленовски, но истакна дека нивната ориентација ќе биде враќање на основните вредности и принципите на програмата и платформата на модерниот европски социјалдемократизам. Оттаму се верува дека името, новиот лидер на партијата ќе произлезат од расправата во општинските организации. Според лицата кои последни го напуштија капетанот на НСДП, новиот политички субјект би се лоцирал лево во центарот. Тоа значи во центарот ќе биде густо.

"Не смееме да бидеме нечиј сателит и сите активности на актуелната Влада ќе бидат предмет на анализи, по што позитивните ќе наидуваат на поддршка и афирмација, а ќе ги критикуваме работите кои регресивно ќе се одразуваат

врс Република Македонија", изјави Марковски.

По најавите на шефот на државата, Бранко Црвенковски, кој директно се заложил за обединување на левицата, односно создавањето на "егоцентризам", Живко Јанкуловски истакна дека токму таквите сознанија, средбата меѓу Црвенковски и Петковски, како и договорот за заеднички настап со СДСМ на локалните избори, биле причините за забрзување на постапката за формирање нова партија.

Довчерашниот најблизок соработник на Петковски најави самостоен настап на локалните избори в година, а подоцна ќе се определат за евентуално коалицирање.

"Ниту јас ниту членовите на Централниот одбор на НСДП не бегаме од одговорност за лошиот резултат на изборите, и според статутот, за нашата недоверба ќе се гласа на партиската конвенција", оцени претседателот на НСДП, Тито Петковски.

**Кокетирањето на Тито Петковски ги налути минорните политички фигури, како што се, Вера Рафајловска, Веле Митановски и други. Бунтот во т.н. дом на ексклусиви на СДСМ и експансионери на партијата од "Бихачка" е природна последица на уште понеприродниот "браќ" со владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

Причините за поразот Петковски ги лоцира во слабата и разединета опозиција, вклучувајќи ја и НСДП, но и во континуираната кампања на владејачката ВМРО-ДПМНЕ.

"По Самитот на НАТО Груевски манипулираше со чувствата на граѓаните. Истото го направи за спорот со името. Создаде слика дека е загрозен македонскиот идентитет. Злоупотребувајќи ја власта вработуваше и се закануваше со откази... Мораме да признаеме дека одлично ја водеа кампањата и на теренот беа како машина", оцени Петковски.



## КАДЕ ЌЕ СЕ СЕЛИ ОБИЧНОТО ЧЛЕНСТВО?

Тој смета дека изборите се загубено драгоцено време, потребно за исполнување на задачите за побрзо зачленување во ЕУ.

Според Петковски, потребно е побрзо да се формира влада, премиерот да направи компромис со Грција, бидејќи било јасно оти без тоа не ќе може да одиме напред, но и да се исполнат обврските од "Мајскиот" и од "Мартовскиот договор".

амортизираше таквите задачи, бидејќи беше свесен што ѝ носеше Петковски на коалицијата. Тоа значи дека партијата на Петковски е направена само за една употреба. Времето кое го мина во власта предвреме истече, па затоа НСДП не го мина парламентарниот праг. Двајца пратеници во коалицијата "Сонце" се премал залак за натамошно политичко дејствување и опстојување. Единствен политичар кој ги пребродил сите kalkulации или пресметки е Стојан Андов, но тој е политичар од посебен ков. За разлика, Тито Петковски ја нема харизмата на еден Андов, затоа судбината на оваа партија е неизвесна. Таа брои ситно, како да е регрут во војска. Колку повеќе истакнати лица си заминуваат, токму поголем е расколот во партијата. На тој начин НСДП се сведува на еден минорен политички субјект, кој ќе нема никакво влијание во политичкиот живот. Петковски тоа го знае, бидејќи се наоѓа на залезот од кариерата. Во него нема повеќе сила за некој камбек во врвот на македонската политика.

## ПРЕМАЛ ЗАЛАК

Гледано од страна, Петковски рамнодушно го прима распаѓањето на НСДП. Но, споредено со она што бил и што во иднина ќе настојува да биде, тој сè повеќе ризикува да оди во насока на политички заборав, бидејќи се покажа дека многу лошо ги менаџира партиските потреби.

Сепак, она што се случува во НСДП е последица на долгот кој тој го имаше кон планерот за симнување на власта. Меѓутоа, старо-новиот премиер ги

**ИСПРАТИ СМС**  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порука со пратеното што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го најзиниот одговор, а потоа "изненади" ја саканата личност со подарок!

**СМС ПОДАРОК** услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*са гласно место, како во призерат

**ИСПРАТИ СМС НА**  
**075 14 14 42**  
20 ДЕН. + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**

За токување на твојот сон испрати СМС порака со следна содржина: **SON** Јуни  
Почувај што го побиваш војска и  
\*са гласно место како во призерат